

ЦЕНИ

Погледнете и споредете ги цените на поединечните верзии на возилото

RENAULT TRAFIC ПАТНИЧКИ						
ВЕРЗИЈА	ВРАТИ	KS/Kw	MAX. km/h	l/100 km ПРОСЕК	ЦЕНА СО ДДВ ВО €	ЦЕНА СО ДДВ ВО ДЕН.
Моделите со дизел мотор						
Passenger L1H1P2 2.0 dCi, 9 сед	4	90/66	150	8,8	22.290	1.377.522
Passenger L2H1P2 2.0 dCi, 9 сед.	4	115/84	160	7,9	22.290	1.420.782
Passenger Privilege L1H1P1 2.0 dCi, 7сед.	4	115/84	160	7,9	23.290	1.439.322

ОПРЕМА

Погледнете и споредете ги пакетите на опрема за поединечните верзии на возилото

RENAULT TRAFIC ПАТНИЧКИ	
СЕРИСКА ОПРЕМА ЗА PASSENGER	СЕРИСКА ОПРЕМА ЗА PASSENGER PRIVILEGE
<ul style="list-style-type: none"> - ABS + EBD, - Наслони за глава подесиви по висина, - Втор ред седишта, - Трет ред седишта, - Воздушно перниче за возачот, - Електрични предни стакла, - Десна лизгачка врата со прозор, - Задна врата што се подигнува со брисач, - Електрично подесиви и греени ретровизори, - Централно заклучување со далечинско управување, - Затемнети стакла, - Висинско подесување на возачкото седиште 	<ul style="list-style-type: none"> - ABS + EBD, - Сензор за дожд, - Клима уред, - Воздушно перниче за возачот и совозач, - Алуминиумски бандажи 16", - Потпирачи за глава подесиви по висина, - Втор ред со две седишта, - Трет ред со три седишта, - Електрични предни стакла, - Десна лизгачка врата со прозор, - Задна врата што се подигнува со брисач, - Електрично подесиви и греени ретровизори, - Централно заклучување со далечинско управување, - Патен компјутер, - Затемнети стакла, - Возачко седиште подесиво по висина

Легенда: ○ - не може да се вгради, ◐ - опција, ● - сервиска опрема

ОПЦИИ НА ОПРЕМАТА	PASSENGER	PASSENGER PRIVILEGE
Клима уред	◐	○
Клима уред напред и позади со можност за дополнително греење позади	◐	●
Клима уред напред и позади	◐	○
Дополнително греење (во комбинација со клима уред напред и позади со можност за дополнително греење позади)	◐	○
Воздушно перниче позади	○	●
Воздушни перничувања за возач и совозач	○	●
Странични воздушни перничувања напред и воздушни завеси	○	●
Темпомат	○	●
Пакет Сигурност (странични предни воздушни перничувања, воздушна завеса, ESP)	◐	○

Пакет Comfort (автоматски брисачи со сензор за дожд, електрично подигање на стаклата импулсно кај возачот + предни светла за магла)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пакет Look (алуминиумски бандажи 16" и надворешен изглед TOTAL)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Патен компјутер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Греени предни седишта	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дигитален тахограф	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Помош при паркирање позади	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Предни светла за магла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Супер заклучување + далечинско централно заклучување	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Алармен уред + кодиран клуч	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Средишен наслон за раце	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Радио CD MP3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Кука за влечење	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Совозачко седиште подесиво по височина	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Клупа во втор ред со 3 седишта	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Застаклена двокрилна задна врата со отворање 180°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Лева клизна врата со прозор на отворање	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заштитна мрежа помеѓу патничкиот и товарниот простор	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Поклопец за багажниот простор	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Приклучок 12V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пакет за пушачи	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Алуминиумски бандажи 16"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Пакет надворешен изглед TOTAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Метална или посебна боја	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

Практична, неопходна или едноставно пријатна: дополнителна опрема за Вашиот нов Renault автомобил

RENAULT TRAFIC ПАТНИЧКИ		
ОПРЕМА	ЦЕНА СО ДДВ ВО €	ЦЕНА СО ДДВ ВО ДЕН.
Клима уред	900	55.620
Клима уред напред и позади со можност за дополнително греење позади (4)	1250	77.250
Клима уред напред и позади (6)	900	55.620
Дополнително греење (во комбинација со клима уред напред и позади со можност за дополнително	400	24.720

RENAULT TRAFIC ПАТНИЧКИ

греење)		
Воздушни перничича позади (1)	300	18.540
Странични воздушни завеси напред и воздушни завеси	800	49.440
Совозачко седиште подесиво по височина	250	15.450
Ограничувач на брзина	150	9.270
Пакет Сигурност (1) (странични предни воздушни перничича, воздушна завеса, ESP)	950	58.710
Пакет Comfort (автоматски брисачи со сензор за дожд, електрично подигање на стаклата импулсно кај возачот + предни светла за магла) (5)	550	33.990
Пакет Look (алуминиумски бандажи 16" и надворешен изглед TOTAL) (2)	800	49.440
Патен компјутер	150	9.270
Греени предни седишта	250	15.450
Дигитален тахограф	550	33.990
Помош при паркирање позади	300	18.540
Предни светла за магла	200	12.360
Супер заклучување + далечинско централно заклучување	350	21.630
Алармен уред + кодиран клуч	300	18.540
Средишен наслон за раце 1 (3)	100	6.180
Радио CD MP3	350	21.630
Кука за влечење	300	18.540
Клула во втор ред со 3 седишта	0	0
Застаклена двокрилна задна врата со отворање 180°	250	15.450
Лева клизна врата со прозор на отворање	400	24.720
Заштитна мрежа помеѓу патничкиот и товарниот простор	300	18.540
Покрив за багажниот простор	200	12.360
Приклучок 12V	80	4.944
Пакет надворешен изглед TOTAL	600	37.080
Метална или посебна боја	650	40.170